

ЗАВРШНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМА
**МАКЕДОНСКОТО НАУЧНО-ЛИТЕРАТУРНО
ДРУГАРСТВО ВО С.-ПЕТЕРБУРГ,
ДИМИТРИЈА ЧУПОВСКИ И КРСТЕ П. МИСИРКОВ**

ПРОГРАМА

НА НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА



28.10.2022

СКОПЈЕ

МАЛИТЕ САЛИ НА МАНУ

10:00 – 12:00

Академик **Љупчо КОЦАРЕВ**, претседател на МАНУ

Поздравна и уводна реч

Академик **Катица КУЛАВКОВА**, МАНУ

Концепцијата на македонската нација во актиите на МНЛД – С.-Пејтербург (историски, етно-културни, јазични, верски, теоријални и политички аспекти)

Академик **Витомир МИТЕВСКИ**, МАНУ

Првата национална програма на македонското научно-литературно друштво во Санкт Петербург и Македонија денес

проф. д-р **Златко КРАМАРИЌ**

Член на МАНУ надвор од работниот состав (Загреб)

Може ли нациите да пројаднат?

проф. д-р **Ганка ЦВЕТАНОВА**

Институт за социолошки и политичко правни истражувања — Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Стандардизацијата на македонскиот јазик како извор на политичката легијимност на македонската нација

проф. д-р **Симона ГРУЕВСКА-МАЏОСКА**

проф. д-р **Александра ГУРКОВА**

Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ — УКИМ, Скопје

Заложбите на Чујовски и Мисирков за стандардизација на македонскиот јазик

проф. д-р **Ристо СОЛУНЧЕВ**

Филозофски факултет — УКИМ, Скопје

Историзмот на Мисирков и Конески: биднина, настанување и праење

Дискусија

2 СЕСИЈА

12:30 – 15:00

проф. д-р **Билјана РИСТОВСКА-ЈОСИФОВСКА**

Институт за национална историја — Скопје

Првиџе македонски културно-национални и научни здруженија и ѓубликации во емиграција: улогаџа на Горџија Пулевски

проф. д-р **Митко ПАНОВ**

Институт за национална историја — Скопје

Нараџивнаџа сџраџеџија во сџисаниеџо „Македонски џлас“ (1913/14 џ.) За исџоријаџа на Македонија

проф. д-р **Силвана СИДОРОВСКА-ЧУПОВСКА**

Институт за национална историја — Скопје

Улогаџа на сџисанијаџа Лоза (1892), Варгар (1905) и Македонски џлас (1913–1914) во афирмацијаџа на македонскаџа национална свесџ

проф. д-р **Димитар ПАНДЕВ**

Филолошки факултет „Блаже Конески“ — УКИМ

Улогаџа на Лав Шах-Паронианџ во афирмацијаџа на македонија и во издавањеџо на „Македонски џлас“ (орџан на џриврзанициџе на независна Македонија 1913–1914)

проф. д-р **Искра ТАСЕВСКА ХАџИ-БОШКОВА**

Филолошки факултет „Блаже Конески“ — УКИМ, Скопје

Сџисаниеџо македонски џлас во конџексџ на македонскаџа културна џрадиција

д-р **Бошко КАРАџОВ**

филозоф, теоретичар на културата и самостоен научен истражувач

Македонскаџо научно-лиџературно друџарсџтво и идејаџа за националнаџа, културнаџа и џолиџичкаџа авџономија како дел од македонскаџа филозофска џрадиција

доц. д-р **Иван ИВАНОВ**

Александра ИЛИЕСКА

Меѓународен Балкански Универзитет — Скопје

Мишош за балканската федерација

проф. д-р **Васил ТОЦИНОВСКИ**

Катедра за македонски јазик и литература
на Филозофскиот факултет во Ријека, Хрватска

Родољубивиот џоешки манифест на Димитрија Чувовски

Дискусија



**МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА
НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ**

<http://manu.edu.mk/>